




WWF

FACTSHEET

2012



Парковите на Динараската верига

ЦЕЛ

Одржување и зајакнување на политиката волја и соработка помеѓу земјите од Динараската верига

ТЕРИТОРИЈА

Парковите од Динараската верига ја опфаќаат територијата на Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Косово*, Македонија, Словенија и Србија

75 ПАРКОВИ

Парковите на Динараската верига ќе содржат 75 национални паркови и паркови на природата од вкупно осум земји

200

Учесници ќе бидат опфатени со проектните активности

Динараската верига е подрачје на југо-источна Европа со површина од околу 100 000 км² на крајбрежната линија, кое го опфаќа целото подрачје према Јадранското Море, од гротот Трст (Италија) до Тирана (Албанија). Вклучува делови од Италија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Срвија, Црна Гора и Албанија.

WWF во почетокот на 2011 година го започна проектот “Парковите на Динараската Верига” за цел создавање на сојуз на паркови на природата и национални паркови на регионот на Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Косово*, Македонија, Словенија и Србија. Проектот е со траење од три години и е финансиран од Министерството за надворешни работи на Норвешка и MAVA Foundation

Регионална платформа на заштитените подрачја

Прва и основна цел на овој проект е создавање на платформа на заштитените подрачја преку поврзување на сите паркови во подрачјето на Динараската верига. Предвидените **петгодишни конференции на парковите**, кои ќе се одржат на крајот на секое проектна година, ќе им помогнат на управителите и повисоките службеници на поедините паркови да се запознаат со своите колеги во регионот, размена на планови за управување и примери за добра пракса како и потенцијално планирање на соработката.

Во план се и **студиски патувања** од еден во друг крај на регионот, со што вработените во парковите ќе имаат подобар увид во состојбата на другите паркови во регионот. Проектниот тим ќе им пружит **техничка поддршка** на оние паркови кои ќе се одлучат за заеднички проект со другите паркови од регионот, а администрацијата на проектот ќе послужи како врска на сите паркови во мрежата. Најзначајните вредности на парковите и заштитените подрачја во мрежата ќе бидат истакнати на промотивни материјали и на веб страна припремена за подобра промоција на Парковите од Динараската верига.

* Именувањето е без предрасуди на позицијата или статусот и е во склад со UNSCR 1244/99 и мислењето на Меѓународниот суд за правда за Декларацијата за независност на Косово

Изградба на капацитетот на мрежата на паркови

Националните паркови и парковите на природа во сите земји на Динарската верига дури и сите паркови, зависат од државното финансирање. Заради тоа со овој проект ќе бидат одржани повеќе работилници за изградба на капацитети.

Заради тоа што сите земји кои учествуваат во проектот, ако не се членки, тогаш се на прагот да станат членки на Европската Унија (ЕУ), ќе организираме голем број на работилници и студиски патувања за Натура 2000 и улога и начин на управување со заштитените подрачја во ЕУ.

Земјите на Динарската верига уште сега се туристичка атракција со својата убавина, географска положба и биолошкиот диверзитет. Сепак, Парковите на Динарската Верига, се очекува да постанат уште еден магнет за туроператорите. На вработените во заштитените подрачја ќе им овозможиме да се запознат со Европска Повелба за одржлив туризам Еуропарк федерацијата, како и практичната примена во нашиот регион. Ќе се организираат работилници за вработените во туристичките агенции, ќе се организираат и неколку студиски патувања на кои не само туристичките работници туку и новинарите во регион ќе дознаат повеќе за убавината на парковите и нивната биолошка разновидност.

Низ проектните активности, вработените во заштитените подрачја ќе имаат можност да се запознаат со работата на EUROPARC федерацијата, со искуството и стручноста на вработените во заштитените подрачја во Европа, како и нивните пристапи и сознанија од областа на управување со заштитените подрачја.

Парковите на Динарската верига како бренд

Со своите природни и културни вредности, Динарската верига воопшто не заостанува за Карпатите, Алпите или било кои други познати светски еко региони. Веќе кога се создава мрежа на парковите на Динарската верига, зошто да не се створи и бренд кој би го ставил нашиот регион рамо до рамо со најпознатите светски дестинации?

Со помош на веб страна, брошури и разни комуникациски помагала дури и со голема рекламна кампања. ќе настојуваме да се направи бренд од Парковите на Динарската верига кој во регионот но и пошироко да биде препознатлив до 2015 година. Ќе развиеме соработка со соодветните министерства и туристичките агенции со цел да се пронајде начин како да најдобро да се промовира брендот Паркови на Динарската верига.



ЧОВЕЧКА РИБКА (PROTEUS NAGUIBUS)(PROTEUS ANGUINUS)
© SLAVKO POLAK



ГОРНО ПОДУНАВЈЕ, СРБИЈА
© WILD WONDERS OF EUROPE /RUBEN SMIT / WWF



Зошто сме овде

Да го спречиме уништувањето на природната околина и да изградиме иднина во која луѓето ќе живеат во хармонија со природата.

www.croatia.panda.org

Печатено во рамките на проектот "Паркови на Динарската верига" кој го спроведува WWF Медитерански програм, а го финансира Министерството за надворешни работи на Норвешка и Mava foundation. Дозволено е размножување на овај текст под услов да се наведе изворот. Печатено на еколошка прифатлива хартија. www.panda.org

© 1986 Panda symbol WWF-World Wide Fund For Nature (formerly known as World Wildlife Fund)
© "WWF" is WWF Registered Trademark.

Изградба на капацитети:

1. улога на заштитените подрачја
2. локален развој и соработка со приветен сектор
3. климатски промени
4. одржлив туризам

Бренд:

1. веб страница
2. медиумска кампања
3. публикации
4. рекламна кампања
5. соработка со туроператори

За повеќе информации:

www.discoverdinarides.com

WWF Медитерански програм:

Директор на проектот
Dr. sc. Deni Porej
Tel. +381 63 1052 050
dporej@wwfmedpo.org

Проектен менаџер
Leon Kebe
Tel. + 385 91 1753 081
lkebe@wwfmedpo.org

Изградба на капацитетот
Andrea Štefan
Tel. +385 91 1753 080
astefan@wwfmedpo.org

Комуникација
Petra Boić Petrač
Tel. +385 91 2905 976
ppetrac@wwfmedpo.org

Асистент на проектот
Ivana Korn Varga
Tel. + 385 99 6773 619
ikorn@wwfmedpo.org

ПРОЕКТот Е ФИНАНСИРАН ОД
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ НА НОРВЕШКА И MAVA
FOUNDATION

